

ИЗВАДОК ОД ПРАВИЛНИКОТ

за изменување и дополнување на правилникот за формата и начинот на водењето (во материјална и електронска форма) и содржина на матичната книга на запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти

По првото затворање на матичната книга, до второто затворање на матичната книга високообразовната установа може да ги запишува само студентите кои истовремено студираат повеќе студиски програми од различни специјалности и изучуваат дополнителни курсеви, студентите кои побрзо напредуваат во студиите, студентите кои ги продолжуваат студиите на друга високообразовна установа ако високообразовната установа на која биле запишани престане да работи, студентите кои преминуваат од една на друга високообразовна установа, односно од едни на други студиски програми и насоки или во иста високообразовна установа и при тоа ги користат погодностите на кредит системот, студентите кои ги продолжуваат студиите што ги прекинале под услови определени со статутот на високообразовната установа, странските студенти, како и студенти кои од оправдани причини не успеале да се запишат во матичната книга при првиот термин на затворање.

Како оправдани причини од став 4 на овој член поради кои одредени студенти не успеале да се запишат во матичната книга во првиот термин на затворање се сметаат, болест, за што студентот доставува лекарска белешка; смрт на потесен член од семејството, за што студентот доставува извод од матичната книга на умрените, незавршена постапка за нострификација на свидетелства и дипломи стекнати во странство.

При запишувањето на студентите од ставовите 3 и 4 на овој член високообразовната установа покрај бројот со кој студентот се запишал ги користи и редните броеви за евиденција и бројот на досието од високообразовната установа од која доаѓа студентот или на која исто така е запишан.

Запишувањето на студентите од ставот 4 на овој член е по претходно добиена писмена согласност од страна на министерството надлежно за работите на високото образование, за што високообразовната установа доставува образложено барање со доказ/и.